

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



12. Домашна библиска студија – 12

НЕПРОСТЛИВ ГРЕВ

Што претставува непροстлив грев? Не сум ли и јас таков грев направил? Има ли уште надеж за мене? Вакви и слични прашања најчесто се јавуваат во срцето на оние кои сакаат да припаѓаат на Божјото семејство, но сè уште не ја откриле тајната на успешниот живот. Непријателот на секоја правда ги измачува со мислата: „Можеби мојот случај е сосема безнадежен.“ Потоа ги преиспитуваат своите добри намери и своите ветувања кои биле толку многу несигурни, како врбов клин, и чувствуваат дека немаат никаков изглед во животот да им се овозможи уште една прилика за да се поправат, па дури и ако им се овозможи дека нема да би можат да ја искористат. Другите, сеќавајќи се на мрачните поглавја од својот живот, се чувствуваат премногу изопачени за да воопшто можат да сметаат на Божјото царство. Други пак, кои го знаат патот и одат по него, но во мигот на обесхрабреност и искушенијата се свртуваат назад, измачувајќи ги мислата, дали нивните гревови се непροстливи.

Со желба искрениот следбеник на евангелието да ја дознае вистината во врска со непροстливиот грев, во оваа лекција ќе учиме што зборува Библијата за овој предмет. Непријателот измачува мнозина само затоа што оваа точка на вистината не им е јасна. Љубовта и Божјата милост секогаш се достапни на секоја душа и Бог не сака било кој да биде неупатен за тоа што е непροстлив грев.

ГРЕВОВИ ЗА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ ПРОСТУВАЊЕ

Кои тешки хули и гревови, според Христовите зборови, можат да бидат простени?

„Секој грев и хула ќе им се прости на луѓето... И ако некој каже збор против Синот Човечки, ќе му се прости“ (Матеј 12:31,32).

Во кое искушение паднал апостол Петар кога се помешал со војниците во текот на Христовото сослушување?

„Тогаш тој почна да се колне, и се заколна: „Не Го познавам Човекот“ (Матеј 26:74). Петар овде се одрекол од Учителот со јазикот на својот претходен живот.

Која посебна напомена на ангелот, дадена по Христовото воскресение, покажува дека на Петар ова му е простено?

„Но одете, кажете им на учениците Негови и на Петар“ (Марко 16:7).

Кој налог Христос му го доверил на Петар во присуство на останатите ученици?

„Исус му рече: **Паси ги јагненцата Мои... Паси ги овците Мои... Паси ги овците Мои**“ (Јован 21:15-17). Ве молиме да ги прочитате овие стихови.

До кое сознание дошол Давид кога направил прељуба и се обидел да ја сокрие со убиство?

„**Згрешив пред Господ**“ (Втора книга Самоилова 12:13).

„Тогаш го признав гревот мој и не го сокрив беззаконието свое... и Ти ми ја прости вината на гревот мој“ (Псалм 32:5).

Давид искрено признал, се покајал и му било простено.

Кој извештај го имаме во Библијата за гревот кој е судбоносен и за кој е речено да не се молиме?

„А има и грев за смрт: за тој грев не вела да се моли“ (1. Јованово 5:16).

Дали Господ наоѓа некое задоволство во смртта на безбожникот?

„Кажи им, жив сум Јас, вели Господ Бог: **Јас не ја посакувам смртта на грешникот**, туку грешникот да се одврати од својот пат и да остане жив“ (Езекиел 33:11).

„Господ... долго време трпи, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покаат“ (2. Петрово 3:9; да се прочита и Јован 3:16).

НЕПРОСТЛИВ ГРЕВ

Што според зборовите на Христос, претставува непростлив грев?

„Но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето“ (Матеј 12:31).

Кое сериозно предупредување во врска со Светиот Дух го дава апостол Павле?

„И не жалостете Го Светиот Дух Божји, со Кој сте запечатени за денот на избавувањето!“ (Ефесјаните 4:30).

Дали постои некаква можност за простување ако, и кога сме ја запознале вистината, намерно продолжиме да грешиме?

„Зашто, ако, откако ја познавме вистината, своеволно продолжуваме да грешиме, тогаш нема веќе жртва за гревови“ (Евреите 10:26).

Која изрека останува како сериозно предупредување до сите генерации?

„Духот Мој нема вечно да ги одржува во живот (да се бори со) луѓето“ (Создавање 6:3).

Која е една од задачите на Светиот Дух?

„А Тој, кога ќе дојде, ќе го изобличи светот за грев, и за правда, и за суд“ (Јован 16:8).

Кога совеста за нешто нè обвинува, честопати тоа е гласот на Светиот Дух.

На кој пат Господ ги упатува нашите чекори?

„Ако свртите надесно, ако свртите налево, ушите ваши ќе го слушаат словото, кое говори зад вас - ете го патот, врвете по него“ (Исаија 30:21).

Дали Илија Божјиот глас го слушал во виорот, земјотресот и огнот?

„По земјотресот – оган, но не е Господ во огнот; по огнот – здив од тих ветар, и таму е Господ“ (Прва книга за царевите 19:12).

Со посредство на која сила се упатува повикот на Евангелието до луѓето?

„Духот Господов е врз Мене; зашто Господ Ме помаза. Ме прати да им соопштам радосна вест на бедните“ (Лука 4:18).

Тоа е сведоштвото на самиот Господ. Понатаму читаме: „И Духот и невестата велат: „Дојди!“ И кој ќе чуе, нека каже: „Дојди!“ И кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум“ (Откровение 22:17).

Дали е корисно да се занемари или отфрли гласот на Светиот Дух?

„Кој ги крие престапите свои, нема да напредува“ (Изреки 28:13).

Колку била тешка и длабока болката која го кинела срцето на Учителот кога видел како безгрижно и рамнодушно Евреите и нивните водачи се оглушуваат на повикот на Светиот Дух?

„Ерусалиме, Ерусалиме... Колкупати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата свои под крилјата, а вие не сакавте“ (Матеј 23:37).

Што ни зборува Библијата за занемарувањето на должностите за кои знаеме?

„И така, грев е за оној кој знае да прави добро, а не го прави“ (Јаков 4:17).

На која опасност се излагаме ако постојано ги занемаруваме предупредувањата и повиците на Светиот Дух?

„Додека се вели: ‘Денес, кога ќе го чуете Неговиот глас, да не отрпнат срцата ваши онака како кога се побунивте’“ (Евреите 3:15).

Што уследило кога Египтјаните го отфрлиле Божјиот милостив повик?

„Зошто да го ожесточувате срцето свое, како што го **ожесточија срцето** свое Египтјаните и фараонот“ (Прва книга Самоилова 6:6).

Што ги навело Евреите да го ожесточат срцето против Христа и покрај јасните докази за Неговото Божествено потекло?

„Иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие **пак не веруваа во Него**“ (Јован 12:37).

ТОЧКА ОД КОЈА НЕМА ВРАЌАЊЕ

Што често го следи закоравеното срце и упорното одбивање да се одговори на молбата на Духот?

„Но тие се подбиваа со испратените од Бога и не се грижеа за зборовите Негови, ги понижуваа пророците Негови... **та немаше за него спасение**“ (2. Летописи 36:16).

Кога Ефрем одбил да се отповика на сите повици и молби на Светиот Дух, на крајот што рекол Бог?

“Ефрем се поврзал со идолите **остави го**“ (Осија 4:17).

Што им рекол Исус на еврејските водачи кога навестувале дека на народот би требало да му се упати некоја друга порака?

„Авраам му рече: ‘Штом Мојсеј и Пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да му поверуваат’“ (Лука 16:31; тоа подоцна се обистинило во искуството со Лазара и со Исуса, затоа што станале од мртвите и пак не им верувале)!

Каква е пред Бога молитвата на оние кои продолжуваат по таквиот пат сè додека не отидат толку далеку така што повеќе не можат да го слушнат Неговиот глас?

„Кој го отстранува увото свое да не го слуша законот, на таквиот **и молитвата му е одвратна**“ (Изреки 28:9).

Може ли таквата личност да се потпре на сопственото расудување?

„Има патишта, кои на човек му изгледаат прави, но крајот нивни води во смрт“ (Изреки 14:12).

Кои примери со таков трагичен крај се забележани во Светото Писмо како сериозна опомена?

Саул: „А Бог отстапи и повеќе не ми одговара“ (Прва книга Самоилова 28:15).

Ефрем: „Ефрем се здружи со идолите: Остави го“ (Осија 4:17).

Јуда: „Јуда излезе веднаш, а беше ноќ“ (Јован 13,30).

Како грешникот може да знае кога отишол предалеку во својот престап?

Додека постои уште искрена желба за враќање кај Бога, а не само „страшно очекување на суд“, можеме да бидеме сигурни дека Светиот Дух уште делува. Делото на Светиот Дух е да го осведочи престапникот за гревот. Оној чија совест притоа е жигосана како вжарено железо ја губи волјата за покајание и повеќе не копнее за Божјата љубов и милост. Тој му задава тежок бол на Светиот Дух и повеќе не одговара на Неговиот повик. Меѓутоа, сè додека во човекот постои желба да се врати кон својот небесен Отец, може да биде сигурен дека ќе му биде простен и заборавен секој грев.

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 12 лекција

1. Дополни го следното:

а) „А има и грев _____ “ (1. Јованово 5:16).

б) „Кој ги крие престапите свои, _____ “ (Изреки 28:13).

в) „И така, грев е за оној кој знае да прави добро, _____ “ (Јаков 4:17).

„Кој го отстранува увото свое... на таквиот и молитвата му е _____ “ (Изреки 28:9).

г) „Има патишта, кои на човек му изгледаат прави, но крајот нивни води во _____ “ (Изреки 14:12).

д) „Зашто, ако, откако ја познавме вистината, своеволно продолжуваме _____ тогаш нема веќе жртва за гревови“ (Евреите 10:26).

ѓ) „Духот Мој нема вечно да ги одржува во _____ “ (Создавање 6:3).

2. Дали ќе им прости Бог на оние кои не го признаваат Неговиот Син Исус и Го омаловажуваат?

3. Со кои зборови Исус повторно го примил Петра иако овој се одрекол од Него во судскиот двор?

4. Што презел Давид после направениот грев за да добие простување?

5. Дали смртта на непокајаните му причинува некое задоволство на Господа?

6. На кого не смееме да похулиме за да не ја запечатиме својата судбина засекогаш?

7. Дали Господ му проговорил на Илија преку ветрот, виорот и земјотресот или пак со тивок и придушен глас?

8. Ако упорно грешиме и покрај тоа што сме ја запознале вистината, дали е можно Христос пред Отецот да се повикува на Својата пролеана крв за простување на тие намерни гревови? (Евреите 10:26).
